



Lao (ພາສາ)

ົບທີກໍາທີແນະນຳ

ສັນຍາລັກຂອງໄມ້ກາງແຂນ

ໃນພຣະນາມຂອງພຣະບົດາ, ແລະຂອງພຣະບຸດ,
ແລະຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.

ອາແນນ

ການທັກຫາຍ

ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າຂອງພວກເຮົາ,
ແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ,
ແລະການສືສານຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ ຢູ່ກັບທ່ານທັງໝົດ.

ແລະດ້ວຍວິນຍານຂອງທ່ານ.

ການກະທຳເບື້ອງຕົ້ນ

ອ້າຍນ້ອງ (ອ້າຍເຮືອຍນ້ອງ), ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຮູບາບຂອງພວກເຮົາ,
ແລະສະນັ້ນກະກຽມຕົວເອງເພື່ອສະເໜີມສະໜູອງຄວາມລຶກລັບທີ່ສັກສິດ.

ຂ້າພະເຈົ້າສາລະບາບຕົ່ນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງລິດອໍານາດສູງສຸດ

ແລະສໍາລັບທ່ານ, ອ້າຍເຮືອຍນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,

ວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັດບາບໜ້າຍ,

ໃນຄວາມຄິດຂອງຂ້ອຍແລະໃນຄໍາເວົ້າຂອງຂ້ອຍ,

ໃນສິງທີຂ້ອຍໄດ້ຮັດແລະໃນສິງທີຂ້ອຍໄດ້ຮັດບໍ່ໄດ້ຮັດ,

ຜ່ານຄວາມຜິດຂອງຂ້ອຍ, ຜ່ານຄວາມຜິດຂອງຂ້ອຍ,

ໂດຍຜ່ານຄວາມຜິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ສຸດ;

ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຂໍອວຍພອນໃຫ້ນາງມາກີເຕີຍເປັນຜູ້ປົກຄອງເງົາ,

ທຸກຫຼຸດສະຫວັນແລະໄຟຟິນ, ແລະທ່ານ,

ອ້າຍເຮືອຍນ້ອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,

ເພື່ອອະທິຖານເພື່ອຂ້າພະເຈົ້າຕົ່ນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອີງເປັນພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາວິນ, ພຣັກ ມອງ

Macedonian

(македонски јазик)

Воведни обреди

Знак на крстот

Во името на Отецот и
на Синот и на
Светиот Дух.

Амин

Поздрав

Благодатта на
нашиот Господ Исус
Христос, и loveубовта
кон Бога, и причест
на Светиот Дух Биди
со сите вас.

И со вашиот дух.

Казнено дело

Браќа (браќа и
сестри), да ги
признаеме нашите
гревови, И така се
подгответиме да ги
славиме светите
мистерии.

Јас признавам на
Семоќниот Бог И за
тебе, моите браќа и
сестри, дека многу
згрешив, Во моите
мисли и според моите
зборови, во она што
го направив и во она
што не успеав да го
направам, Преку моја

Lao (ລາວ)

ຂໍໃຫ້ພະເຈົ້າຜູ້ມີອໍານາດສູງສຸດມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ພວກເຮົາ,
ໃຫ້ອະໄພໃຫ້ພວກເຮົາບາບຂອງພວກເຮົາ,
ແລະມໍາພວກເຮົາໄປສູ່ຊີວິດຕະຫຼອດໄປ.

ອາແມນ

Kyrie

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ມີຄວາມເມດຕາ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ມີຄວາມເມດຕາ.

ພຣະຄຣິດ, ມີຄວາມເມດຕາ.

ພຣະຄຣິດ, ມີຄວາມເມດຕາ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ມີຄວາມເມດຕາ.

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ມີຄວາມເມດຕາ.

ອະນາໄມ

ກຽດຕີຍິດຂອງພະເຈົ້າສູງສຸດ, ແລະຄວາມສະຫງົບສຸກຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນ
ໄລກຕໍ່ຜູ້ຄົນທີ່ມີຄວາມປະສົງດີ. ພວກເຮົາສັນລະເສີນຫ່າມ,
ພວກເຮົາອວຍພອນເຈົ້າ, ພວກເຮົາຮັກຫ່າມ,
ພວກເຮົາສັນລະເສີນຫ່າມ,
ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈຫ່ານສໍາລັບລັດສະຫຼົມບາບທີ່ຍົງໃຫຍ່ຂອງຫ່າມ,
ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ກະສັດແຫ່ງສະຫວັນ, ໄກ ພຣະເຈົ້າ, ພຣະບິດຜູ້ຊີງ
ຮິດອໍານາດຍົງໃຫຍ່. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢ່າຊີດ,
ພຣະບຸດອົງດັວ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າ,
ພຣະບຸດຂອງພຣະບິດ, ເຈົ້າເອົາບາບຂອງໄລກອອກໄປ,
ມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ພວກເຮົາ; ເຈົ້າເອົາບາບຂອງໄລກອອກໄປ,
ໄດ້ຮັບການອະທຸານຂອງພວກເຮົາ;

Macedonian

(македонски јазик)

вина, Преку мојата
најтешка вина; Затоа
ја прашувам
благословена Марија
постојано
девственото, сите
ангели и светци, И
вие, моите браќа и
сестри, Да се молиш
за мене на Господ
нашиот Бог.

Нека семоќниот Бог
нека се смилува на
нас, Простете ни ги
нашите гревови, И
доведете нè во вечен
живот.

Амин

Кири

Господи помилуј.

Господи помилуј.

Христе, помилуј.

Христе, помилуј.

Господи помилуј.

Господи помилуј.

Глорија

Слава на Бога во
висините, а на
земјата мир на луѓето
со добра волја. Ве
фалиме, те
благословуваме, те
обожаваме, те
величаме, Ви
благодариме за
вашата голема слава,
Господи Боже, Цар

Lao (ພາສາ)

ເຈົ້ານັງຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງພຣະບິດາ, ມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ພວກເຮົາ.
ເພາະເຈົ້າຜູ້ດຽວຄືຟຣະຜູ້ບໍລິສຸດ, ເຈົ້າຜູ້ດຽວຄືຟຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ເຈົ້າຜູ້ດຽວຄືອົງສູງສຸດ, ພຣະເປົ້າຄຣິດ, ຕ້ອຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ,
ໃນລັດສະຫຼີພາບຂອງພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ. ອາແມນ.

ລວບລວມ

ໃຫ້ພວກເຮົາອະທິຖານ.

ອາແມນ.

liturgy ຂອງຄໍາ

ການອ່ານຄ້າທໍາອິດ

ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ຂອບໃຈພະເຈົ້າ.

Psalm ຫີໍມີຄວາມຫມາຍ

ການອ່ານຄ້າທີ່ສອງ

ພຣະຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ຂອບໃຈພະເຈົ້າ.

ພຣະກິດຕິຄຸນ

Macedonian (македонски јазик)

небесен, О Боже,
семоќен Татко.
Господ Иисус Христос,
Единороден Син,
Господи Боже, Јагне
Божјо, Сине на
Отецот, ти ги земаш
гревовите на светот,
помилуј нè; ти ги
земаш гревовите на
светот, прими ја
нашата молитва;
седиш од десната
страна на Отецот,
смиљувај се на нас.
Зашто само ти си
Светецот, само ти си
Господ, само ти си
Севишен, Иисус
Христос, со Светиот
Дух, во слава на Бога
Отецот. Амин.

Собери

Да се молиме.

Амин.

Литургија на зборот

Прво читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Одговорски псалм

Второ читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Госпел

Lao (ພາສາ)

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ກັບເຈົ້າ.

ແລະດ້ວຍວິນຍານຂອງເຈົ້າ.

ການອ່າມຈາກພຣະກິດຕິຄຸນອັນສັກສິດຕາມ N.

ກົດຕີຍິດຂອງທ່ານ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ຈຶ່ງສັນລະເສີນທ່ານ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູດທີດ.

ປະກອບອາຊີບຂອງສິດທາ

ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າອິງດຽວ, ພຣະບິດາຜູ້ຍິງໃຫຍ່,
ຜູ້ສ້າງສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໄລກ, ຂອງທຸກສິງທີ່ສັງເກດເຫັນແລະເບິ່ງ
ບໍ່ເຫັນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູດທີດອິງດຽວ, ພຣະບຸດອິງດຽວ
ຂອງພຣະເຈົ້າ, ເກີດຈາກພຣະບິດາກ່ອນທຸກໄວ.

ພຣະເຈົ້າຈາກພຣະເຈົ້າ, ແສງສະຫວ່າງຈາກແສງສະຫວ່າງ,
ພຣະເຈົ້າແຫ່ງຈາກພຣະເຈົ້າທີ່ແຫ່ງຈົງ, ເກີດ, ບໍໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ,
consubstantial ກັບພຣະບິດາ; ໂດຍຜ່ານພຣະອິງ,
ສິງທັງໝາມມີດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ.

ສໍາລັບພວກເຮົາຜູ້ຊາຍແລະເພື່ອຄວາມລອດຂອງພວກເຮົາ,
ພຣະອິງໄດ້ລົງມາຈາກສະຫວັນ, ແລະໄດຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້
incarnate ຂອງເວີຈິນໄອແລນ Mary, ແລະກາຍເປັນຜູ້ຊາຍ. ເພາະ
ເຫັນແກ່ພວກເຮົາ ເພີ່ມໄດ້ຖືກຄົງຢູ່ໃຕ້ການຖືກຄົງຢູ່ໃຕ້ພຣະກິດຕິຄຸນ
ປີລາດ. ລາວໄດ້ຮັບຄວາມຕາຍແລະຖືກຝັງໄວ້, ແລະໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນອີກໃນ
ວັນທີສາມ ສອດຄ່ອງກັບພຣະຄໍາພີ. ພຣະອິງໄດ້ສະເດັດຂຶ້ນສູ່ສະຫວັນ
ແລະນັງຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງພຣະບິດາ.

ພຣະອິງຈະມາອີກເຫື້ອຫນີ້ໃນລັດສະຫວັນມີພາບ ເພື່ອຕັດສິນຄົນເປັນ
ແລະຄົນຕາຍ ແລະອານາຈັກຂອງພຣະອິງຈະບໍສິນສຸດ.

ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໃນພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຜູ້ໃຫ້ຊີວິດ,
ຜູ້ທີມາຈາກພຣະບິດາແລະພຣະບຸດ, ຜູ້ທີ່ຢູ່ກັບພຣະບິດາແລະພຣະບຸດ
ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບມັບຖືແລະກົດສັກສິ,
ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຜ່ານສາດສະດາ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໃນຫນີ້, ສັກສິດ,
ກາໂຕລິກແລະອັກຄະສາວິກ.

ຂ້າພະເຈົ້າສາລະພາບບໍບັດສະມາຄັງດຽວສໍາລັບການໃຫ້ອະໄພບາບ
ແລະ ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຫວັງ ວ່າ ຈະ ຜົນ ຄືນ ຂີ ວິດ ຂອງ ຄືນ ຕາຍ
ແລະຊີວິດຂອງໄລກທີ່ຈະມາເຖິງ. ອາແມນ.

Macedonian

(македонски јазик)

Господ нека биде со
вас.

И со твојот дух.

Читање од светото
Евангелие според Н.

Слава ти, Господи
Евангелието
Господово.

Фала ти Господи
Исусе Христе.

Професија на вера

Јас верувам во еден
Бог, Семоќниот Отец,
творец на небото и
земјата, на сите
нешта видливи и
невидливи. Јас
верувам во еден
Господ Иисус Христос,
Единородниот Син
Божји, роден од
Отецот пред сите
векови. Бог од Бога,
Светлина од
светлина,
истинскиот Бог од
истинскиот Бог,
роден, не создаден,
истосуштински со
Отецот; преку него се
создаде сè. За нас
луѓето и за нашето
спасение слезе од
небото, и преку
Светиот Дух се
воплоти од Дева
Марија, и стана човек.

Lao (ລາວ)

ສະລິງ

Macedonian
(македонски јазик)

Заради нас беше
распнат под Понтиј
Пилат, претрпе смрт
и беше погребан, и
воскресна на третиот
ден во согласност со
Светото писмо. Тој се
вознесе на небото и
седи од десната
страна на Отецот. Тој
повторно ќе дојде во
слава да им суди на
живите и мртвите и
неговото царство
нема да има крај.
Верувам во Светиот
Дух, Господ,
Животодавецот, кој
произлегува од
Отецот и Синот, кој
со Отецот и Синот се
обожава и
прославува, кој
зборувал преку
пророците. Верувам
во една, света,
соборна и апостолска
црква. Исповедам
едно Крштение за
простување на
гревовите и со
нетрпение го
очекувам
воскресението на
мртвите и животот на
светот што доаѓа.
Амин.
Хомили

Lao (ພາສາ)

ນິຍາຍ

ພວກເຮົາອະທິຖານຫາຜຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ຜຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຜົງຄໍາອະທິຖານຂອງພວກເຮົາ.

liturgy ຂອງ Eucharist

ການສະເໜີຂາຍ

ຂໍເປັນຜອນໃຫ້ຜຣະເຈົ້າຕະຫຼອດໄປ.

ຈຶ່ງອະທິຖານ, ພິນ້ອງ (ອ້າຍເຮືອຍ້ອງ),
ການເສຍສະລະຂອງຂໍອຍແລະຂອງເຈົ້າ ອາດຈະເປັນທີ່ຍ່ອມຮັບຂອງ
ຜຣະເຈົ້າ, ຜຣະບິດາຜູ້ຍິງໃຫຍ່.

ຂໍໃຫ້ຜຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຍ່ອມຮັບການເສຍສະລະຢູ່ໃນມືຂອງເຈົ້າ ສໍາລັບ
ການສົ່ນລະເສື່ນແລະລັດສະຫຼຸມທາບຂອງຜຣະນາມຂອງຜຣະອົງ,
ເພື່ອຄວາມດີຂອງພວກເຮົາ

ແລະຄວາມດີຂອງສາດສະຫນາຈັກອັນສັກສິດຂອງຜຣະອົງຫັ້ງຫາມິດ.

ອາແມນ.

ການອະທິຖານ Eucharistic

ຜຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ກັບເຈົ້າ.

ແລະດ້ວຍວິນຍານຂອງເຈົ້າ.

ຍົກຫົວໃຈຂອງເຈົ້າຂຶ້ນ.

ເຈົ້າຍົກເຂົ້າຂຶ້ນຫາຜຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

Macedonian
(македонски јазик)

Универзална
молитва

Му се молиме на
Господа.

Господи, слушни ја
нашата молитва.

Литургија на
Евхаристијата

Понуда

Нека е благословен
Бог засекогаш.

Молете се, браќа
(браќа и сестри), дека
мојата и твојата
жртва може да биде
прифатливо за Бога,
семоќниот Отец.

Нека Господ ја
прифати жртвата од
вашите раце за
пофалба и слава на
неговото име, за
наше добро и доброто
на целата негова
света Црква.

Амин.

Евхаристиска
молитва

Господ нека биде со
vas.

И со твојот дух.

Подигнете ги вашите
срца.

Ги креваме до
Господа.

Lao (ພາສາ)

ຂໍໃຫ້ເຣີຈິງໄມ້ທະນາຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າຢາວ ພຣະເຈົ້າຂອງ
ພວກເຮົາ.

ມັນຖືກຕ້ອງແລະຢູດຕີ່ໆ.

ບໍລິສຸດ, ບໍລິສຸດ, ບໍລິສຸດ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າຍາບ.
ສະຫວັນແລະແຜ່ນດິນໄລກເຕັມໄປດ້ວຍລັດສະຫຼົມພາບຂອງເຈົ້າ.
Hosanna ໃນທີສູງທີສຸດ.
ພອນແມ່ນຜູ້ທີມາໃນພຣະນາມຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. Hosanna ໃນ
ທີສູງທີສຸດ.

ຄວາມລຶກລັບຂອງສັດຫາ.

ພວກເຮົາປະກາດຄວາມຕາຍຂອງເຈົ້າ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ແລະປະກາດການຝຶນຄືນຊີວິດຂອງເຈົ້າ ຈົນກວ່າເຈົ້າຈະມາອີກ. ຫຼື:
ເມືອເຮົາກິນເຂົ້າຈິນ ແລະດິມຈອກນີ້.
ພວກເຮົາປະກາດຄວາມຕາຍຂອງເຈົ້າ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ,
ຈົນກວ່າເຈົ້າຈະມາອີກ. ຫຼື: ຂ່ວຍພວກເຮົາ,
ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຂອງໄລກ,
ສໍາລັບໂດຍການຂ້າມແລະການຝຶນຄືນຊີວິດຂອງທ່ານ
ເຈົ້າໄດ້ປິດປ່ອຍພວກເຮົາແລ້ວ.

ອາແມນ.

ພິທີສາມັນຊີນ

ຕາມຄໍາສັງຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ ແລະຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍການສອນ
ອັນສູງລົງ, ພວກເຮົາກໍາເວົ້າວ່າ:

Macedonian (македонски јазик)

Да Му благодариме
на Господа, нашиот
Бог.

Правилно и праведно
е.

Свет, Свет, Свет
Господи Боже Саваот.
Небото и земјата се
полни со твојата
слава. Осана во
највисокото. Блажен
е оној што доаѓа во
името Господово.
Осана во највисокото.

Тајната на верата.

Ја објавуваме твојата
смрт, Господи, и
исповедај го своето
воскресение додека
не дојдеш повторно.
Или: Кога ќе го
јадеме овој леб и ќе ја
пиеме оваа чаша, ја
објавуваме твојата
смрт, Господи,
додека не дојдеш
повторно. Или: Спаси
нè, Спасителу на
светот, зашто со
Твојот Крст и
Воскресение не
ослободивте.

Амин.

Обред на причест

По заповед на
Спасителот и
формирани од

Lao (ພາສາ)

ພຣະບິດາຂອງພວກເຮົາ, ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນສະຫວັນ, ຊື່ຂອງເຈົ້າເປັນທີ່ສັກສິດ;
ອານາຈັກຂອງເຈົ້າມາ, ຈະເຮັດໄດ້
ຢູ່ທີ່ແຜ່ນດິນໄລກຄືກັບຢູ່ໃນສະຫວັນ. ເຈົ້າເຂົ້າຈີປະ ຈໍາ
ວັນຂອງພວກເຮົາໃນມີນີ, ແລະໃຫ້ອະໄພພວກເຮົາການລ່ວງລະເມີດ
ຂອງພວກເຮົາ, ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໃຫ້ອະໄພຜູ້ທີ່ລ່ວງລະເມີດຕໍ່ພວກເຮົາ;
ແລະນຳພວກເຮົາບໍ່ໄປສູ່ການລັລວງ, ແຕ່ປິດປ່ອຍພວກເຮົາຈາກຄວາມ
ຊົວຮ້າຍ.

ປິດປ່ອຍພວກເຮົາ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ພວກເຮົາອະທິຖານ,
ຈາກຫຼຸກງານຄວາມຊົວຮ້າຍ, ຂໍໃຫ້ສິນຕິພາບໃນສະໄໝຂອງພວກເຮົາ,
ວ່າ, ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຄວາມເມດຕາຂອງໜ່ານ, ເຈົ້າດີຈະ
ເປັນອິດສະຫຼະຈາກບາບສະເໜີ
ແລະປອດໄພຈາກຫຼຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ,
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາລໍຖ້າຄວາມຫວັງອັນເປັນພອນ
ແລະການສະເດັມາຂອງພຣະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງພວກເຮົາ,
ພຣະເຢຸດຄຣິດ.

ສໍາລັບອານາຈັກ, ອໍານາດ ແລະ ລັດສະໜີ ແມ່ນຂອງເຈົ້າ
ໃນປັດຈຸບັນແລະຕະຫຼວດໄປ.

Macedonian (македонски јазик)

божествено учење, се
осмелуваме да
кажеме:

Оче наш, Кoj си на
небесата, да се свети
името твое; да дојде
твоето царство, нека
биде волјата твоја на
земјата како што е на
небото. Дај ни го овој
ден нашиот
секојдневен леб, и
прости ни ги нашите
гревови, како што им
простуваме на оние
што ни згрешуваат; и
не воведувај нè во
искушение, но избави
нè од злото.

Избави нè, Господи,
се молиме, од секое
 зло, милостиво
дарувај мир во
нашите денови, дека,
со помош на твојата
милост, можеби
секогаш ќе бидеме
ослободени од гревот
и безбеден од
секаква неволја,
додека ја чекаме
блажената надеж и
доаѓањето на нашиот
Спасител, Исус
Христос.

За царството, моќта и
славата се твои сега
и засекогаш.

Lao (ພາສາ)

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຜູ້ທີ່ເວົ້າກັບອັກຄະສາວິກຂອງເຈົ້າ:
ຄວາມສະຫຼົງບໍ່ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າອອກຈາກທ່ານ, ຄວາມສະຫຼົງບໍ່ຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ທ່ານ, ຍ່າເບິ່ງບາບຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ໃນສັດທາ
ຂອງສາດສະໜາຈັກຂອງເຈົ້າ,
ແລະໃຫ້ສັນຕິພາບແລະຄວາມສາມັກຄືຂອງນາງດ້ວຍຄວາມກະລຸນາ
ອີງຕາມຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງທ່ານ. ຜູ້ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ແລະປຶກຄອງຕະຫຼອດໄປ.

ອາແມນ.

ຄວາມສະຫຼົງບໍ່ຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ກັບເຈົ້າສະເໜີ.

ແລະດ້ວຍວິນຍານຂອງເຈົ້າ.

ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາສະເໜີໃຫ້ເຊິ່ງກັນແລະກັນສັນຍານຂອງສັນຕິພາບ.

ລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າເອົ້າບາບຂອງໄລກອອກໄປ,
ມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ພວກເຮົາ. ລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າ,
ເຈົ້າເອົ້າບາບຂອງໄລກອອກໄປ, ມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ພວກເຮົາ.
ລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າ, ເຈົ້າເອົ້າບາບຂອງໄລກອອກໄປ,
ໃຫ້ພວກເຮົາສັນຕິພາບ.

ຈຶ່ງເບິ່ງລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າ, ຈຶ່ງເບິ່ງຜູ້ທີ່ເອົ້າບາບຂອງໄລກໄປ. ຜູ້ທີ່
ເຄີ່ນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງຂອງລູກແກະກໍເປັນສູກ.

Macedonian (македонски јазик)

Господи Исусе
Христе, Кој им рече
на твоите апостоли:
Мир ти оставам, мој
мир ти давам, не
гледај на нашите
гревови, туку врз
верата на вашата
Црква, и милосрдно
дај ѝ мир и единство
во согласност со
вашата волја. Кои
живеат и царуваат во
вечни векови.

АМИН.

Мирот Господов да
биде со вас секогаш.

И со твојот дух.

Да си го понудиме
знакот на мирот.

Јагне Божјо, ти ги
земаш грревовите на
светот, смиствуј се на
нас. Јагне Божјо, ти ги
земаш грревовите на
светот, смиSTRUј се на
нас. Јагне Божјо, ти ги
земаш грревовите на
светот, дај ни мир.

Еве го Јагнето Божјо,
ете го оној кој ги зема
грревовите на светот.

Блажени се
повиканите на
вечерата на Јагнето.

Господи, не сум
достоен дека треба

Lao (ລາວ)

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄ່າຄວນ
ທີ່ເຈົ້າຄວນເຂົ້າໄປໃຕ້ຫລົງຄາຂອງຂ້ອຍ ແຕ່ພຽງແຕ່ວິ່າພຣະຄໍາແລະ
ຈິດວິນຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.

ຮ່າງກາຍ (ເລືອດ) ຂອງພຣະຄຣິດ.

ອາແມນ.

ໃຫ້ພວກເຮົາອະທິຖານ.

ອາແມນ.

ການສະຫລຸບຜິຫິກໍາ

ພອນ

ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ກັບເຈົ້າ.

ແລະດ້ວຍວິນຍານຂອງເຈົ້າ.

ຂໍໃຫ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າປະຫານພອນໃຫ້ໜ້ານ, ພຣະບິດາ,
ແລະພຣະບຸດ, ແລະພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ.

ອາແມນ.

ການຍົກຟ້ອງ

ອອກໄປ, ມະຫາຊົນໄດ້ສິນສຸດລົງ. ຫຼື:

ໄປປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ຫຼື: ໄປໃນສັນຕິພາບ,
ສັນລະເສີນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໄດ້ຍົກຟ້ອງເຈົ້າ. ຫຼື: ໄປຢູ່ໃນສັນຕິພາບ.

ຂອບໃຈພະເຈົ້າ.

Macedonian (македонски јазик)

да влезеш под мојот
покрив, туку само
каки го зборот и
мојата душа ќе
оздрави.

Телото (Крвта)

Христово.

Амин.

Да се молиме.

Амин.

Заклучни
обрedi

Благослов

Господ нека биде со
вас.

И со твојот дух.

Семоќниот Бог нека
ве благослови,
Отецот и Синот и
Светиот Дух.

Амин.

Отпуштање

Одете напред, мисата
е завршена. Или: Оди
и објави го

Евангелието

Господово. Или: Оди
во мир, славејќи Го
Господа со својот
живот. Или: Оди во
мир.

Фала му на Бога.

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC